

Податоци за квалитет на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга

A. Просечно време за изведба на индивидуален битстрим пристап (година 2022 , квартал 2 ,³)

Просечно време за изведба за сопствени корисници ⁴	Просечно време за изведба за корисници на оператор-корисник ⁴		Отстапување(%) WS во однос на Retail (WS – Retail) / Retail
3.3 календарски денови	2.4 календарски денови	Времетраење од Ново до Реализиран	-28% (so Fiber)

Б. Просечно време за отстранување на дефекти (година 2022, квартал 2 ,³)

Процентуална застапеност на дефекти во однос на вкупниот број на дефекти ⁵	Просечно време за отстранување на дефекти за сопствени корисници ⁶	Просечно време за отстранување на дефекти за корисници на оператор-корисник ⁶	Отстапување(%) WS во однос на Retail (WS – Retail) / Retail
77.3% (<48 hrs), за дефекти во просторот на МКТ и на пристапни линии	20:34:19	22:22:11	8.7%
22.7% (>48 hrs), за дефекти во просторот на МКТ и на пристапни линии	99:18:43	99:17:35	0.0%

Појаснувања:

3. Периодот се однесува на квартално ниво
4. Просечно време за изведба на битстрим пристап сметано од моментот на прием на барање од сопствена малопродажна служба или од оператор-корисник, започнувајќи од денот на поднесување на барањето.
5. Две групи на дефекти: дефекти за кои е потребно пократко време на отстранување и нивно процентуално учество и дефекти за кои е потребно подолго време за отстранување и нивно процентуално учество во вкупниот број на дефекти.
6. Време на отстранување на дефект е време во кое успешно се отстранети дефектите мерено во часови од времето на пријавување на дефектот до поправка на дефектот